

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 84 Год. LXVI Понеделник, 28 јуни 2010

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1520. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Белорусија, со седиште во Минск.....	2	1527. Листа на царински стапки за производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година (концесија во рамки на квоти).....	7
1521. Одлука за изведување на вежбова активност „Летен кампус 2010“.....	3	1528. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	7
1522. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг.....	3	1529. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2010 година.....	7
1523. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	4	1530. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за второ полугодие од 2010 година.....	8
1524. Листа на земјоделски производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година (концесии во рамки на квоти).....	5	1531. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2010 година.....	10
1525. Листа на риба и рибини производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	6		
1526. Листа на производи со потекло од заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2010 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	6		

	Стр.		Стр.
1532. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за второ полугодие од 2010 година.....	11	1538. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај.....	27
1533. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за второ полугодие од 2010 година.....	11	1539. Правилник за формата и содржината на регистарот за издадените лиценци и изводот од лиценцата.....	29
1534. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за второ полугодие од 2010 година.....	12	1540. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници.....	29
1535. Правилник за идентификација и регистрација на животни од * ¹ видот свињи	13	1541. Општ колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст)	29
1536. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Охрид.....	25	Огласен дел	1-108
1537. Правилник за формата и содржината на товарниот лист за внатрешен превоз на стока.....	25		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1520.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО МИНСК

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Република Белорусија, со седиште во Минск.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3326/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

1521.

Врз основа на член 19 став 1 точка 9 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ
„ЛЕТЕН КАМПУС 2010“

1. Вежбовната активност „Летен кампус 2010“ ќе се одржи во Центарот за обука „Пепелиште“ на воениот полигон „Криволак“ во Република Македонија во периодот од 28.06.2010 до 8.07.2010 година, со цел овозможување на питомците да се запознаат и да ги усвојат теоретските и практичните знаења за функциите и спроведување на менаџментот со одбранбените ресурси во демократските општества, како и да се запознаат со предизвиците кои ги демнат во идните меѓународни воени операции.

2. На вежбовната активност ќе учествуваат питомци од Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, претставници од Министерство за одбрана и Армијата на Република Македонија, како и припадници на воените академии, односно соодветните воено-образовни институции од Република Албанија, Република Словенија, Република Србија, Република Турција и САД. Како предавачи свое учество ќе земат и реномирани професори и експерти од Република Македонија, САД и Република Турција.

3. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, ќе ги обезбеди Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3411/1
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Абдилаќим Адеми, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1522.

Врз основа на член 3 став 4 од Законот за лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/02, 49/03, 13/06 и 88/08), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ДО-
БИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ
ЛИЗИНГ

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/06) во членот 3 точката 2 се менува и гласи:

„Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица кој се води во Централниот регистар на Република Македонија дека против правното лице не е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за вршење финансиски лизинг;
- забрана за основање на нови правни лица;
- одземање на дозвола за вршење финансиски лизинг и
- привремена или трајна забрана за вршење финансиски лизинг“.

Во точката 5, по зборот "дека" се додаваат зборовите "над правното лице".

Во точката 8 зборовите "Дирекцијата за спречување на перење пари" се заменуваат со зборовите "Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам".

Точката 9 се менува и гласи:

„Информација за економско финансиската состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија, со толкување на показателите за оценка според кое правното лице е кредитно способно, остварува тековна ликвидност и работи со добивка.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-20988/1
21 јуни 2010 година
Скопје

Заменик претседател на Влада
и министер за финансии,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1523.

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на тарифни квоти („Службен весник на Република Македонија” бр.101/2007 и 168/2008), Министерството за економија ги објавува листите на стоки за второ полугодие од 2010 година, за кои ќе се користи принципот на распределба “прв дојден, прв корисник” (first come, first served) и тоа

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО
РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (б)

(наведено во Член 27(3) (б))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0206 29	Јастиви кланични производи од животни од видот говеда, замрзнати: Друго:	103.750	103.750	kg	20
0207	Месо и јастиви кланични производи, од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	1.650.000	1.650.000	kg	20
0210 11 0210 12 0210 19	Свинско месо: солено, во саламура, сушено или чадено: Бутови (шунки), плешки и други парчиња од нив, со коски: Гради со потрбушини и парчиња од нив: Друго:	12.500	12.500	kg	50
0401 20	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување: Со содржина на маснотија што надминува 1%, но не надминува 6% по маса:	550.000	550.000	kg	100
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	117.500	117.500	kg	20
0405 10	Путер:	312.500	312.500	kg	20
0406 20 0406 30	Сирење стругано или во прав, од сите видови: Сирење топено, освен стругано или во прав:	37.500	37.500	kg	70
0406 90	Друго сирење:	125.000	125.000	kg	100
0802 31 0802 32	Обични ореви, во лушпа Обични ореви, лупени	15.000	15.000	kg	50
0805 10	Портокали:	2.000.000	2.000.000	kg	20
0805 20	Мандарини (вклучувајќи тангирски и сатеумас-мандарини); клементина, вилкинг и слични хибриди на агруми:				
0805 40 00 00	Грејпфрут, вклучувајќи помело				
0805 50	Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и лимета (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):				

0901	Кафе, печено или непечено или без кофеин, луспи и ципи од кафе; замена за кафе што содржат кафе во кој и да било сооднос	2.500	2.500	kg	50
1601	Колбаси и слични производи, од месо, од други кланични производи за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	822.500	822.500	kg	70
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни кланични производи или од крв:	445.000	445.000	kg	70
2003 10 2003 20 00	Печурки за јадење од видот <i>Agaricus</i> ; Трифли	12.500	12.500	kg/net eda/kg kg	100
2005 70	Маслинки:	400.000	400.000	kg/net eda/kg	20
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа и пасти од овошје и од јатчесто овошје добиени со варење, освен хомогенизирани производи и агруми	12.500	12.500	kg	50
2009	Овошни сокови (вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или дриги средства за засладување:	75.000	75.000	kg	100
2309 90 99 90	Производи што се употребуваат за исхрана на животни:Друго: Друго вклучувајќи премикси: Друго: Друго: Друго: Друго	3.000.000	3.000.000	kg	70

1524.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(КОНЦЕСИИ ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс IV (в)

(наведено во Член 27(3) (в))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.-30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2010 г.	Единица мерка	Применливи царини (% од MFN)
0201 0202	Месо говедско, свежо, разладено или замрзнато	75.000	75.000	kg	50
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	500.000	500.000	kg	70
0203	Месо свинско, свежо, разладено или замрзнато:	0	0	kg	50
0406	Сирење и урда	150.000	150.000	kg	70
0701 90	Компири свежи или разладени	25.000	25.000	kg	50
1209 21	Семе од луцерка (alfa alfa)	3.750	3.750	kg	50

1525.

Л И С Т А
НА РИБА И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс V (в) (наведено во член 28(2))

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
0301 93 00	Жив крап	18.750	18.750	kg	70

1526.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА (НУЛА-ЦАРИНСКА СТАПКА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Анекс III

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од MFN)
1517 10	Маргарин, исклучувајќи течен маргарин	25.000	25.000	kg	100
1704 90	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао: Друго:	66.250	66.250	kg	50
1806	Чоколада и други прехранбени производи што содржат какао:	87.500	87.500	kg	5 50
1902	Теста, варени или неварени или полнети (со месо или други материи) или поинаку приготвени како што се шпагети, макарони, резанки, лазањи, њоки, равиоли, канелони, кускус, приготвен или неприготвен	25.000	25.000	kg	50
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	107.500	107.500	kg	50
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	82.500	82.500	kg	50
1905 90	Друго:	37.500	37.500	kg	50
2101 11 2101 12	Екстракти, есенции и концентрати Препарати врз база на овие екстракти, есенции или концентрати или врз база на кафе	1.250	1.250	kg	50
2103 30 90 00	Приготвен синап (сенф)	50.000	50.000	kg	50
2105	Сладолед и друг јастив мраз, со додаток или без додаток на какао	12.500	12.500	kg	5

1527.

Л И С Т А
НА ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА
(КОНЦЕСИЈА ВО РАМКИ НА КВОТИ)

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г..	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г	Единица мерка	Применливи царини во %
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или на други средства за засладување или ароматизација, мраз и снег	37.500	37.500	1	12

1528.

Л И С Т А
НА ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА ПО СПОГОДБАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА

Тарифна ознака	Опис	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г...	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини (% од МФН)
ex 2204 10 ex 2204 21	Квалитетни пенливи вина Вина од свежо грозје	322.500	322.500	1	100

1529.

Л И С Т А
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
АЛБАНИЈА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА
ЦАРИНА ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Анекс 3.4. Табела 2

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010 г	Един. мерка	Применливи царини за надминати количини
0406 10	Младо (незрело или несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда:	12.500	12.500	kg	МФН
0406 90 29 00	Кашкавал	12.500	12.500	kg	МФН
0701	Компир, свеж или разладен:	75.000	75.000	kg	МФН
0702 00	Домат, свеж или разладен:	37.500	37.500	kg	МФН
0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	50.000	50.000	kg	МФН

0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	25.000	25.000	kg	МФН
0807 ex 0807 11 00 00	Лубеници од 1 март до 15 јули	1.250.000	0	kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	37.500	37.500	kg	МФН
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	25.000	25.000	kg	МФН
2208 20 12 00*	Коњак во амбалажа од 2 литри или помала:	5.000	5.000	l alc 100%	МФН

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

1530.

Л И С Т А

**НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА
ВО РАМКИТЕ НА ГОДИШНИ КВОТИ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА**

Анекс 3.4. Табела 2

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010.	Единица мерка	Применливи царини за надминати количини
0202	Месо говедско, замрзнато:	25.000	25.000	kg	МФН
0405	Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази	25.000	25.000	kg	МФН
0713	Сушен мешунест зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен:	25.000	25.000	kg	МФН
0802	Друго јатчесто овошје во лупа, свежо или сушено, лупено или нелупено:	25.000	25.000	kg	МФН
1001	Пченица и наполица:	0	500.000	kg	МФН
1003 00	Јачмен :	250.000	250.000	kg	МФН
1209	Семе, плодови и спори, наменети за сеидба:	25.000	25.000	kg	МФН
1507*	Соино масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски модификувано:	25.000	25.000	l/kg	МФН
1601 00	Колбаси и слични производи од месо од други јастиви месни делови за јадење или од крв сложени прехранбени производи врз основа на овие производи	12.500	12.500	kg	МФН

1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв	12.500	12.500	kg	МФН
1703	Меласи добиени при екстракција или рафинирање на шеќер:	75.000	75.000	kg	МФН
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	12.500	12.500	kg	МФН
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	12.500	12.500	kg	МФН
1905	Леб, печива, колачи, бисквити и други пекарски производи, со додаток на какао или без додаток на какао; нафора, капсули за фармацевтска употреба, обланди, оризова хартија и слични производи	12.500	12.500	kg	МФН
2001	Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други делови на растенија за јадење, приготвени или конзервирани во оцет или оцетна киселина:	25.000	25.000	kg	МФН
2005 10 2005 20	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат: Хомогенизиран зеленчук: Компир:	25.000	25.000	kg	МФН
2007	Џемови, овошни желеа, мармелади, пиреа од овошје и јатчесто овошје и пасти од овошје и јатчесто овошје добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување:	25.000	25.000	kg	МФН
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол, на друго место неспомнати или опфатени:	25.000	25.000	kg	МФН
2009	Овошни сокови(вклучувајќи шира од грозје) и сокови од зеленчук, неферментирани и без додаток на алкохол, со додаток или без додаток на шеќер или други средства за засладување:	12.500	12.500	kg	МФН
2402	Пури, цигарилоси и цигари, од тутун или од замена за тутун:	12.500	12.500	1000 p/st/kg	МФН

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

1531.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА КОИ СЕ
УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Анекс А кон Протокол 1

Тарифна ознака	О п и с	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010	Единица мерка	Царин- ска стапка
0207	Месо и јастиви делови од живина од тарифен број 0105, свежи, разладени или замрзнати:	750.000	750.000	kg	0%
0713 40 00 90	Сушен мешункаст зеленчук, во зрно, лупен или нелупен или кршен: Леќа: Друга	125.000	125.000	kg	0%
0802 22 00 00	Друго јатчесто овошје во лушпа, свежо или сушено: Лешници (<i>Coryles. spp.</i>): Лупени	62.500	62.500	kg	0%
0805	Агруми, свежи или сушени:	2.000.000	2.000.000	kg	0%
0806 20	Грозје: Сушено:	62.500	62.500	kg	0%
1509 10 90 00	Маслиново масло и негови фракции, пречистено или непречистено, но хемиски немодификувано: Од првото пресување: Друго	25.000	25.000	l	0%
1604 14*	Приготвени или конзервирани риби: Цели или во парчиња, но немелени: Туни, трупови, пругавци и паламиди (<i>Sarda spp.</i>):	87.500	87.500	kg	0%
1604 20 70 00*	Други приготвени или конзервирани риби: Друго: Од туни, мали туни од Пацификот или друга риба од родот <i>Euthynnus</i> .				
2005 70	Друг зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин освен во оцет или оцетна киселина, незамрзнат, освен производите од тар.број 2006: Маслинки:	175.000	175.000	kg/net eda/kg	0%
2008	Овошје, јатчесто овошје и други јастиви делови на растенија, поинаку приготвени или конзервирани со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување или алкохол на друго место неспомнати или опфатени:	50.000	50.000	kg	0%
2203 00*	Пиво добиено од слад:	75.000	75.000	l	0%
2905 43 00 00*	Други полихидроксилни алкохоли: Манитол:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
2905 44*	Други полихидроксилни алкохоли : Д-Глуцитол (сорбитол):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3505*	Декстрини и други модификувани скробови (на пр, прежелатинизирани или естерификувани скробови); лепила врз база на скробови, или врз база на декстрини или други модификувани скробови:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
3809	Средства за доработка, носачи на бои кои служат за забрзување на бојосувањето или за фиксирање на материите за бојосување и други производи и препарати (на пр, средства за апература и нагрзување), што се употребуваат во индустријата на текстил, хартија, кожа или во слични индустрии, на друго место неспомнати ниту опфатени:	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5201 00*	Памук, невлачен или нечешпан	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5301*	Лен, суров или преработуван но непреден, колчишт и отпадоци од лен (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубени текстилни материјали):	Неограничено	Неограничено	kg	0%
5302*	Коноп (<i>Cannabis sativa L</i>) суров или преработуван но не преден, колчишта и отпадоци од коноп (вклучувајќи и отпадоци од предиво и скубен текстилен материјал):	Неограничено	Неограничено	kg	0%

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

1532.

Л И С Т А
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ПОТЕКЛО ОД УКРАИНА КОИ СЕ УВЕЗУВААТ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

(Анекс II на Протокол Б)

Тарифен број	Опис на производот	Квота за период 01.07.-30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2010	Единица мерка
0201 0202	Месо говедско, свежо или разладено: Месо говедско, замрзнато:	250.000	250.000	kg
0203 21 0203 22 0203 29	Месо свинско замрзнато:	75.000	75.000	kg
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување	100.000	100.000	kg
1003 00 90 20	Јачмен добиточен	1.250.000	1.250.000	kg
1005 90 00 00*	Пченка- друго	5.000.000	5.000.000	kg
1512 11*	Сурово масло	2.500.000	2.500.000	l
1701 12	Шеќер од шеќерна репка	3.750.000	3.750.000	kg
1704	Производи од шеќер (вклучувајќи бела чоколада), без какао	25.000	25.000	kg
1806	Чоколади и други прехранбени производи што содржат какао	25.000	25.000	kg
1905 31 1905 32	Слатки бисквити: Вафли и обланди:	12.500	12.500	kg
2007 99	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување: Друго:	25.000	25.000	kg
2201	Вода, вклучувајќи природна или вештачка минерална вода и газирана вода, без додаток на шеќер или други средства за засладување или амортизација; мраз и снег	25.000	25.000	l
2209 00*	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	25.000	25.000	l

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

1533.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ДАДЕНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ШВАЈЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

АНЕКС II

ХС Тарифен број	Наменување	Квота за период 01.07.-30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.-31.12.2010	Единица мерка	Преференцијална царинска стапка
0101 10 10 00*	Коњи, живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0102 10*	Живи животни, вид говеда: Чисти раси за приплод:	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0103 10 00 00*	Свињи живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 10 10 00*	Овци живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0104 20 10 00*	Кози живи: Чисти раси за приплод	Неограничено	Неограничено	p/st	Слободно
0402	Млеко и павлака, концентрирани или со додаден шеќер или други материи за засладување:	12.500	12.500	kg	Слободно
0406 90 13 00 0406 90 15 00 0406 90 17 00 0406 90 18 00	Emmentaler Gruyère, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de	12.500	12.500	kg	Слободно

0406 90 25 00 ex 0406 90 69 00 ex 0406 90 79 00	Moine Tilsit Полутврдо и тврдо сирење од овчо или козјо млеко Paulin				
0701 10 00 00*	Компир, свеж или разладен: За сеидба	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
1302 20*	Пектински материи, пектинати и пектати	Неограничено	Неограничено	kg	Слободно
2101 11**	Екстракти, есенции и концентрати врз база на кафе	Неограничено	Неограничено	kg	Царина од 25% ad valorem**
2101 12**	Препарати врз база овие екстракти, есенции, или концентрати или врз база на кафе:				
2101 20**	Екстракти, есенции и концентрати на, чај или мате-чај, и препарати врз база на тие екстракти, есенции или концентрати, или врз база на чај или мате-чај:				

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

**) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е 20%, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

1534.

Л И С Т А
НА ТАРИФНИ КОНЦЕСИИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ШТО ПОТЕКНУВААТ
ОД НОРВЕШКА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ОД 2010 ГОДИНА

Анекс 2

Тарифна ознака	Наменување	Квота за период 01.07.- 30.09.2010 г.	Квота за период 01.10.- 31.12.2010	Единична мерка	Царинска стапка
0406	Сирење и урда:	12.500	12.500	kg	Слободно
ex 2208 90*	Аквавит (<i>дестилиран алкохол зачинет со семе од ким</i>)	1.250	1.250	l alc 100%/l	Слободно

*) Со Царинската тарифа од 2010 година царинската стапка е нула, меѓутоа промените не се верификувани од Меѓудржавниот мешовит комитет за спроведување на ДСТ поради што истите остануваат на листа.

Бр. 11-5042/2
21 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**
1535.

Врз основа на член 5, член 14 и член 24 став (9), од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на РМ“ бр. 69/2004 и бр. 81/2007) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРАЦИЈА
НА ЖИВОТНИ ОД *¹ ВИДОТ СВИЊИ

I. Општа одредба

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат:

- Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината на надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја плати одгледувачот;

- Форма, содржина, начин и постапка на водење на регистарот на одгледувалиште;

- Форма и содржина на документите за движење;

- Форма, содржина, начин и постапка на водење на централниот регистар и компјутерската база на податоци; и

- Содржина и форма на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај.

II. Периодот од раѓање или увоз до прво обележување, формата и содржината на средствата за идентификација на животните од видот свињи, како и висината на надоместокот за издавање на замена на средства за идентификација што треба да ја плати одгледувачот

Член 2

(1) Согласно член 14 од Законот за идентификација и регистрација на животните, (во понатамошниот текст „Законот“) животните од сите одгледувалишта треба да бидат обележани согласно член 3 од овој правилник, пред напуштање на одгледувалиштето каде што се родени.

(2) При увоз на свињи кои не се наменети за колење – истите треба да бидат обележани пред напуштање на карантинот, а најдоцна до 30 дена од денот на увозот.

* ¹ Со овој правилник се врши усогласување со Директива на Советот 2008/71ЕЦ од 15ти јули 2008 за идентификација и регистрација на свињи 32008L071; Одлука на Советот од 23 октомври 2000 за детални правила за регистрација на одгледувалишта во националната база на податоци за свињи, како што е предвидено со Директивата на Советот 64/432/ЕЕЦ 32000D0678; Одлука на Советот од 1ви февруари 2006 за назначување одредени земји членки за можност за дерогација на член 23 од Директивата на Советот 91/102/ЕЕЦ за идентификација и регистрација на животни 32006D0080.

Член 3

Средства за идентификација на животните од видот свињи се:

- ушни маркици и/или
- тетоважи, и тоа:

а) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта со годишно производство помало од 100 свињи од сите категории - една ушна маркица со индивидуален број, аплицирана на левото уво;

б) за животни кои потекнуваат од одгледувалишта со годишно производство поголемо од 100 свињи од сите категории - една ушна маркица аплицирана на левото уво и/или тетоважа аплицирана на левата рамено-лопатична регија на телото, со број на одгледувалиште;

в) за животни родени во одгледувалишта на територија на Република Македонија, наменети за приплод, покрај обележувањето од точките: а) и б) од овој член – се дозволува употреба на дополнителен автономен систем за обележување на двете уши и/или по телото со употреба на ушни маркици или тетоважи;

г) животните увезени од земји во кои се применува систем за идентификација и регистрација за животни од ЕУ, ја задржуваат оригиналната идентификација на земјата од која се увезуваат.

Член 4

(1) Ушните маркици од член 3 точка а) на овој правилник се аплицираат од страна на овластени организации согласно член 21 од Законот, пред животните да го напуштат одгледувалиштето каде што се родени.

(2) Ушните маркици и тетоважите за животни од член 3 точка б) на овој правилник се аплицираат од страна на одгледувачот.

Член 5

(1) Ушните маркици се составени од машки и женски дел.

(2) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од член 3 точка а) на овој правилник, содржат идентични податоци и тоа:

- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ“),
- Код на држава („МК“)
- Алфанумерички код вклучувајќи го и контролниот број.

(3) Машкиот и женскиот дел од ушната маркица од член 3 точка б) на овој правилник, содржат идентични податоци и тоа:

- Код на Управата за ветеринарство („УВ МЗШВ“),
- Код на држава („МК“)
- Алфанумерички код на одгледувалиштето.

(4) Првите знаци од алфанумеричкиот код од став (2) на овој член ја означуваат земјата на одгледувалиштето во кое животното за првпат е идентификувано, со користење на кодови на земјите со применет систем за идентификација на животните на Европската унија наведени во Прилог бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

За животни родени во Република Македонија се користи кодот МК.

(5) Нумеричките знаци кои следат по кодот на земјата од две букви се состојат од:

- 9 цифри за животни идентификувани во Република Македонија (родени во Република Македонија или кои потекнуваат од земја која не го применува системот за идентификација на ЕУ), или

- најмногу до 12 цифри за животни кои доаѓаат од земји кои го применуваат системот за идентификација на ЕУ.

(6) Записот на ушната маркица од член 3 точка а) на овој правилник ги има следните димензии:

- Логото „УВ МЗШВ“ (најмалку 3 мм висина),

- „МК“ (најмалку 4 мм висина),

- Индивидуален нумерички код на животното со 9 цифри, со најмалку 5 мм висина кој се состои од идентификациски осумцифрен растечки број, проследен со контролна цифра која се добива како резултат на формулата:

$$(10 - ((\text{dig}1 * 3) + (\text{dig}2 * 1) + (\text{dig}3 * 3) + (\text{dig}4 * 1) + (\text{dig}5 * 3) + (\text{dig}6 * 1) + (\text{dig}7 * 3) + (\text{dig}8 * 1)) \bmod 10) \bmod 10;$$

(7) Записот на ушната маркица од член 3 точка б) на овој правилник ги има следните димензии:

- Логото „УВ МЗШВ“ (најмалку 3 мм висина),

- Нумерички код на одгледувалиште со 9 цифри со најмалку 5 мм висина

(8) Тетоважата пропишана во член 3 точка (б) на овој правилник се состои од:

- Код на држава („МК“) со најмалку 4 мм висина

- Индивидуален нумерички код на одгледувалиште составен од 9 цифри .

(9) Изгледот на ушните маркици е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овластените организации од член 21 точка а) алинеја 3 од Законот треба да водат евиденција за:

- а) задолжени ушни маркици,
- б) аплицирани/издадени ушни маркици,
- в) оштетени ушни маркици,
- г) вратени ушни маркици од одгледувачите,
- д) вратени ушни маркици до надлежниот орган,
- е) издадени клешти за апликација на ушни маркици,
- ж) издадени клешти за апликација на тетоважа,
- з) задолжени документи за движење,
- з) искористени документи за движење.

Член 7

(1) Одгледувачите од член 4 став (2) на овој правилник, најдоцна до 31 декември треба да поднесат барање за задолжување на ушни маркици до надлежниот орган преку овластената организација, за потребите на ушни маркици за наредната календарска година.

(2) Барањето од став (1) на овој член содржи:

- код на идентификација на одгледувалиштето;

- податоци за одгледувачот;

- предвидените потреби за ушни маркици кои се чуваат на одгледувалиштето;

- бројна состојба на одгледувалиштето по категории на животни;

- преостаната залиха на неискористени маркици од тековната година;

- датум и потпис на одгледувачот.

(3) Формата на образецот на Барањето за задолжување ушни маркици е дадена во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

(4) Надлежниот орган ги одобрува ушните маркици од барањето, земајќи ја во превид состојбата на залиха на ушни маркици. Одобрената количина може да е помала или еднаква на наведената во барањето.

(5) Одгледувачот треба да води евиденција за ушни маркици, односно да ја заведува количината на задолжени ушни маркици, бројот на аплицирани ушни маркици на животните, оштетени и вратени до надлежниот орган, изгубени и тековната состојба на залихата на ушните маркици. Евиденцијата на ушни маркици се води на образец даден во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

(6) Надлежниот орган обезбедува клешти за тетовирање за одгледувалиштата од член 4 став (2) на овој правилник. Одгледувачот треба сам да обезбеди мастило за тетовирање.

Член 8

(1) Доколку индивидуалната ушна маркица е нечитлива, оштетена или изгубена, одгледувачот треба да побара од овластената организација замена на ушната маркица, за што треба да плати 90 денари.

(2) Одгледувачот треба да ја евидентира заменетата ушната маркица во регистарот на одгледувалиште. Во случај кога оригиналната идентификација на животното кое е повторно обележано не може да се утврди, во регистарот на одгледувалиште треба да се заведат следните информации:

- Идентификациски код за одгледувалиштето каде се врши повторно обележување и

- Изјава од одгледувачот дека животното било родено на одгледувалиштето или дека потекнува од друго одгледувалиште, вклучувајќи го и идентификацискиот код на одгледувалиштето.

Член 9

(1) Ушните маркици треба лесно да продираат и фиксираат при нивната апликација. При апликацијата ушната маркица не треба да го дере увото и да предизвикува воспаление или трајна раздразнетост на раната. Апликацијата на ушната маркица не треба да предизвикува голема рана и не треба да зафаќа влакна и кожа во раната. Ушната маркица не треба да има остри агли на рабовите и груба површина.

(2) Ушните маркици не треба да предизвикуваат алергија или други реакции кои негативно би влијаеле на здравувањето на раните, да се заштитени од насобирање на нечистотија и да не содржат загадувачки материји како и да можат да се рециклираат.

(3) Иглата е прицврстена за машкот дел на ушната маркица и треба да е остра и изработена од метал или материјал со иста цврстина и некорозивна. Материјалот не смее да предизвикува воспаление на увото на местото каде што се пробива. Машкиот и женскиот дел од ушната маркица треба да се ротираат на местото каде што се поврзани.

(4) Ушните маркици треба да бидат за еднократна употреба, да се заштитени од фалсификување и да ги содржат само податоците пропишани со член 5 на овој правилник. Ушните маркици се трајни во текот на целиот живот на животното и за тој период треба да останат читливи, флексибилни и цврсто прикачени.

(5) Ушните маркици се со портокалова боја, јасно видлива, која не треба да избледува и не треба да постои можност за отстранување на податоците на ушната маркица со гребене или со употреба на растворувачи. Податоците на ушната маркица треба да се ласерски испечатени.

(6) Ушните маркици треба да се направени од флексибилен пластичен материјал, отпорен на стареење, со висока еластичност на температури од -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и висока отпорност на излитување, отпорни на хидролиза, УВ зрачења, бактерии и озон.

(7) Месецот и годината на производство на ушната маркица треба да биде втиснат без обележување со боја.

(8) Ушните маркици може да се отстранат од животното со раздорување на увото или со кршење на пинот. По спојувањето на двата дела, ушната маркица треба да се деформира за да биде заштитена од повторна употреба. Минималната сила за раздвојување на деловите на ушната маркица треба да изнесува 280 Н (Њутни) и останува непроменета во текот на целиот живот на животното.

(9) Тетоважите треба да се аплицираат внимателно и без предизвикување на страв или поголема возбуда кај животните. По апликацијата цифрите треба да бидат јасно читливи.

(10) Масилото за тетовирање треба да е нештетно по здравјето на животните, да не предизвикува воспалителни и алергиски реакции при апликацијата.

III. Форма, содржина, начин и постапка на водење на регистрот на одгледувалиште

Член 10

Регистар на одгледувалиште

(1) Секој одгледувач тековно надополниетиот регистар на одгледувалиштето треба да го води рачно или компјутерски, според образецот даден во Прилог бр. 5 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Регистрот на одгледувалиште ги содржи следниве податоци:

- Регистерски број на одгледувалиштето (РБО) и код на земјата;
- Име и презиме и адреса на одгледувачот;
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската локација на одгледувалиштето;

- Вкупен број на животни на одгледувалиштето по секоја промена на состојбата;

- Угинати животни;
- Заклани животни за сопствени потреби;
- Вид и капацитет на производство;
- Податоци за здравствената состојба на одгледувалиштето, санитарни мерки и во случај на постоење на забрани за движење на животните од тоа одгледувалиште.

- Извршени контроли на одгледувалиштето од страна на официјален ветеринар (датум на извршената контрола, име, презиме, печат и потпис на официјалниот ветеринар).

IV. Форма и содржина на документите за движење

Член 11

(1) За секое движење на животни одгледувачот треба да пополни документ за движење според образецот даден во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Документот за движење кој се издава во оригинал и три копии, содржи:

- Единствен број на документот за движење;
- Идентификацискиот код на одгледувалиштето од каде животното потекнува и име, презиме и адреса на одгледувачот;
- Идентификацискиот код на одреденишното одгледувалиште и името, презимето и адресата на следниот одгледувач.
- Кога животното се испраќа во клиника, идентификацискиот код, назив и локацијата на клиниката.
- За секоја група животни идентификувани со групна идентификација со број на одгледувалиште, вкупниот број на животни кои се движат;
- За секое животно идентификувано со индивидуална идентификација, броевите на ушните маркици;
- Податоците кои се однесуваат на превозните средства и превозникот вклучувајќи го називот односно името на превозникот, бројот на дозволата на превозникот и регистарскиот број на возилото;
- Број на здравственото уверение;
- Датум на заминување;
- Датум на пристигнување;
- Датум на колење за животни испратени во клиника;
- Причина за заминувањето;
- Потпис на обата одгледувачи и превозникот.

(3) Една копија од документот за движење останува на одгледувалиштето од кое животните заминуваат, втората копија е наменета за одгледувалиштето на кое животните пристигнуваат, додека останатите две копии се наменети за овластените ветеринарни организации во регионите од каде животните заминуваат односно пристигнуваат.

(4) Одгледувачите се должни да го пријавуваат движењето од/на одгледувалиштето во рок од седум дена и да ги чуваат документите за движење три години, заедно со сите останати документи за одгледувалиштето.

V. Форма, содржина, начин и постапка на водење на централниот регистар и компјутерската база на податоци

Член 12

(1) При регистрација на одгледувалиштето, надлежното ветеринарно друштво треба да врши попис на одгледувалиштето со сите податоци потребни за регистрација во Централната база на податоци.

(2) Во формуларот за попис на одгледувалиштето се внесуваат следниве податоци:

- Податоци за одгледувачот (име, презиме, адреса, матичен број и телефонски број,
- Назив, адреса, телефонски број и даночен број на фирма,
- Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската локација на одгледувалиштето,
- Вид на производство (гоеници, приплодни свињи, свињи за сопствени потреби) и максимален капацитет на одгледувалиштето,
- Овластено ветеринарно друштво
- Официјален ветеринар
- Поле за податоци резервирано за Управата за ветеринарство во кое се внесуваат информации за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, статусот или другите релевантни информации за животните во одгледувалиштата.

(3) Формата и содржината на образецот на пописниот формулар е даден во Прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

(1) Одгледувачи кои одгледуваат само една свиња наменета за сопствени потреби не треба да се регистрираат во Централната база на податоци.

(2) Лицето кое одгледува една свиња треба да ја пријави купо-продажбата во надлежното ветеринарно друштво, при што освен името и презимето при пријавувањето е должен да ја запише и адресата на живеење, матичниот број и телефонски број.

Член 14

(1) Надлежниот орган воспоставува и води компјутерска база на податоци која ги содржи сите податоци неопходни за функционирање на системот за идентификација и регистрација за свињи.

(2) Внесувањето на податоците во компјутерската база на податоци се врши од страна на надлежните ветеринарни друштва.

(3) Системот за идентификација на свињите може да се води на два начини и тоа преку:

- Систем на пишани документи; и
- Компјутерски систем.

(4) Компјутерската база на податоци треба да ги содржи следните информации за секое одгледувалиште:

- а) Идентификациски код на одгледувалиштето,
- б) Адреса на одгледувалиштето и географски координати или еквивалентни индикации на географската локација на одгледувалиштето,

в) Податоци за одгледувачот (име, презиме, назив, адреса, матичен/даночен број и телефонски број,

г) Вид на животни кои се чуваат на одгледувалиштето

д) Вид на производство (гоеници, приплодни свињи, свињи за сопствени потреби) и максимален капацитет на одгледувалиштето,

ѓ) Движење во и надвор од одгледувалиштето:

- Вкупен број на животни и ушните маркици или тетоважа на животни кои се движеле,

- Идентификациски код на одгледувалиштето на заминување,

- Датум на заминување и пристигнување,

- Идентификациски код на одгледувалиштето на пристигнување,

е) Овластено ветеринарно друштво,

ж) Официјален ветеринар,

з) Поле за податоци за Управата за ветеринарство во кое се внесуваат информации за здравствената состојба на животните, ограничување на движењето, статусот или други релевантни информации за животните во одгледувалиштата.

VI. Содржина и форма на записникот за инспекциска контрола и годишниот извештај

Член 15

Записник за инспекциска контрола

(1) Записникот од инспекциска контрола е во формат А4.

(2) Содржината и формата на образецот на записникот од став (1) на овој член е даден во Прилог бр.8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 16

Годишен извештај

(1) Ветеринарниот инспектор подготвува годишен извештај за извршените контроли.

(2) Годишниот извештај треба да ги обезбеди следните информации:

- Број на регистрирани одгледувалишта.
- Број на контролирани одгледувалишта.
- Број на извршени контроли.
- Констатирани неправилности во одгледувалишта.
- Број на движења на животни.
- Број на извршени контроли во движење на животни.
- Констатирани неправилности во движење.
- Изречени мерки.

VII. Завршна одредба

Член 17

Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-1839/2
22 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.



Прилог бр.1

Кодови на земјите со применет систем за идентификација и регистрација

Име на држава	ИСО 2-алфа код	ИСО нумерички код
АНДОРА	AD	20
АВСТРИЈА	AT	40
БЕЛГИЈА	BE	56
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА	CZ	203
ДАНСКА	DE	308
ЕСТОНИЈА	EE	233
ФАРСКИ ОСТРОВИ	FO	234
ФИНСКА	FI	246
ФРАНЦИЈА	FR	350
ФРАНЦУСКА ГВАЈАНА	GF	254
ФРАНЦУСКА ПОЛИНЕЗИЈА	PF	258
ФРАНЦУСКИ ЈУЖНИ ТЕРИТОРИИ	TF	260
ГЕРМАНИЈА	DE	376
ГРЦИЈА	GR	300
УНГАРИЈА	HU	348
ИСЛАНД	IS	352
ИРСКА	IE	372
ИТАЛИЈА	IT	380
ЛЕТОНИЈА (ЛАТВИЈА)	LV	428
ЛИХТЕНШТАЈН	LI	438
ЛИТВАНИЈА	LT	440
ЛУКСЕМБУРГ	LU	442
МАЛТА	MT	470
МАРТИНИК	MQ	474
МОНАКО	MC	492
ХОЛАНДИЈА	NL	528
ХОЛАНДСКИ АНТИЛИ	AN	530
НОВА КАЛЕДОНИЈА	NC	540
НОРВЕШКА	NO	578
ПОЛСКА	PL	616
ПОРТУГАЛИЈА	PT	620
СЛОВАЧКА	SK	703
СЛОВЕНИЈА	SI	705
ШПАНИЈА	ES	724
ШВЕДСКА	SE	752
ШВАЈЦАРИЈА	CH	756
МАКЕДОНИЈА	MK	807
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА	GB	826

Прилог бр.2

Ушни маркици за животни од видот свињи



Прилог бр.3

 Министерство за здравство Република Македонија Универзитет "Св. Кирил и Методиј" Скопје БАРАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ УШНИ МАРКИЦИ ЗА СВИЊИ МР/05/01	
Информации за одгедувалиштето: РБО Име Презиме Адреса Населено место Поштенски број	Барање на количина на ушни маркици Ушни маркици со број на одгедувалиштето Вкупно неискористени ушни маркици од изминатата година *Забелешка: Предвидените потреби за ушни маркици не треба да се поголеми од вкупниот годишен капацитет на одгедувалиштето.
Датум Потпис	

Прилог бр.4

[illegible]

Прилог бр.5

[illegible]

Прилог бр.6

ДОКУМЕНТ ЗА ДВИЖЕЊЕ ЗА СВИЊИ		Број на документот	
Оригиналот во црвена боја на одгледувалиштето на заминување се чува 3 (три) години, а сивата копија испраќачот ја предава на ветеринарната станица во рок од 7 (седум) дена. Две копии се предаваат на примачот - сивата копија се чува 3 (три) години на одгледувалиштето на пристигнување, а зелената копија примачот ја предава на ветеринарната станица во рок од 7 (седум) дена. Број на ушната марка: (пр. МК 123456789)			
Вкупен број на животни: (обележани со број на одгледувалиште)		Бр. на здравствено уверение	
Вид на движење:		Потпис на ветеринарот	
☐ Продажба ☐ Колење ☐ Смрт ☐ Извоз	☐ Продадено за домашно колење ☐ Увоз ☐ Кражба/ Изгубена		
Име на превозникот		Регистарски број на возилото	
Број на превозникот		Потпис на превозникот	
Заминување од одгледувалиште: РБО Име Презиме Адреса Населено место Поштенски број		Пристигнување на одгледувалиште: РБО Име Презиме Адреса Населено место Поштенски број	
Датум на заминување Потпис на испраќачот		Датум на пристигнување Потпис на примачот	
Датум на колење (кланица):		Забелешки:	

Прилог бр.8



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Управа за ветеринарство

(подрачна единица)

Бр. _____

Врз основа на член 24 од законот за идентификација и регистрација на животните (Сл. Весник на РМ бр. 69/04, _____ ветеринарен инспектор на ден/час _____ изврши инспекцијска контрола на одгледувалиштето за _____, РБО _____, одгледувач _____, адреса _____, место _____, во присуство на _____ и за најдената состојба го состави следниот

ЗАПИСНИК

Причина за инспекцијската контрола _____

1. Број на животни на одгледувалиштето

--	--	--	--

2. Контрола на регистарот на одгледувалиште

2.1 Регистарот се води согласно прописите и одговара

со состојбата на одгледувалиштето

2.2 Регистарот не се води ажурно

2.3 Регистарот воопшто не се води

3. Инспекцијската контрола е извршена врз основа на изводот од Централниот регистар на одгледувалишта од ден _____, кој е прилог на овој записник.

Врз основа на извршената контрола:

☐ Не се изречени мерки

☐ Инспекторот ќе издаде решение во писмена форма

☐ Инспекторот ќе издаде усна наредба, а во рок од 3 (три) дена од денот на издавањето на усната наредба и решение во пишана форма. Наредбата гласи:

Записникот е прочитан, забелешки нема, односно странката ги има следниве забелешки:

Записникот е изработен во 3 (три) примероци, едниот за странката, а другите за инспекторот и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управа за ветеринарство.

Инспекцијската контрола е завршена во _____ часот.

Потпис на странката

Ветеринарен инспектор

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**1536.**

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ОХРИД**

1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид, број 02-451/1 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 26.05.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-4191/2
23 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Цељал Бајрами, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**1537.**

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/2009) министерството за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ТОВАРНИОТ ЛИСТ ЗА ВНАТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на товарниот лист за внатрешен превоз на стока.

Член 2

Товарниот лист за внатрешен превоз на стока се издава на образец кој е едноделен и во четири само копирачки примероци, во бела боја со правоаголна форма. Еден примерок од товарниот лист е за испорачателот, еден примерок за превозникот, еден примерок за примачот на стоката и еден резервен примерок. Димензиите на товарниот лист се: 300 мм на 210 мм.

Товарниот лист за внатрешен превоз на стока го содржи следниот текст:

“ ТОВАРЕН ЛИСТ ЗА ВНАТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА “, број на товарниот лист, испраќач /продавач (име,адреса ,место), примач/купувач (име, адреса, место), превозник (име,адреса,место), регистарски број на возило, дата на утовар, дата на истовар, место на утовар, место на истовар, податоци за стоката (ознака и број, број на пакети, вид на амбалажа, вид на стока, бруто тежина, запремина м3), посебна колона за забелешки и ограничувања на превозникот, посебна колона за дополнителни инструкции при превозот на стоката, посебна колона за примачот на робата, потпис и ознака на испраќачот, потпис и ознака на превозникот, потпис и ознака на примачот со дата и место.

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9078/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

ТОВАРЕН ЛИСТ ЗА ВНАТРЕШЕН ПРЕВОЗ НА СТОКА БР. _____

1. испраќач-продавач (име, адреса, место)					
2. примач – купувач (име, адреса, место)					
3. превозник (име, адреса, место)					
4. регистарски број на возило			5. место и дата на утовар дата _____ место _____ 6. место и дата на истовар дата _____ место _____		
7. податоци за стоката која се превезува					
Ознака/број	Број пакети	Вид амбалажа	Вид на стока	Бруто тежина	Запремина м ³
8. забелешки и ограничувања на превозникот					
9. дополнителни инструкции при превоз на стоката					
10. Робата ја превзема: Дата: Место:					
11. потпис и ознака на испраќачот		12. потпис и ознака на превозникот		13. потпис и ознака на примачот	

1538.

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај.

Член 2

Регистарот на издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај се води во форма на книга со димензии 420/297мм, изработена од тврди корици и нумерирани внатрешни страни во бела боја.

На предната страна на регистарот отпечатен е назив: “РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ”.

Внатрешната страна на регистарот содржи: реден број, назив и седиште на превозникот, датум на издавање на дозволата, вид на дозволата, релација и земја на дозволата која се издава.

Образецот на регистарот за издадени дозволи за слободен превоз во меѓународниот патен сообраќај е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Регистарот за издадени дозволи за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај се води во пишана или во електронска форма.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9081/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

**РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА
СЛОБОДЕН ПРЕВОЗ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН
СООБРАЌАЈ**

[illegible]

1539.

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР
РОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ЛИЦЕНЦИ И ИЗВОДОТ
ОД ЛИЦЕНЦАТА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на регистарот за издадените лиценци и изводот од лиценцата.

Член 2

Регистарот за издадени лиценци и изводот од лиценцата се води во електронска форма и ги содржи следните податоци: реден број, назив и седиште на превозникот, даночен број на превозникот, датум на издавање на лиценцата, вид на лиценцата, број на лиценца, рок на важење, тип на возилата за кои е издаден извод од лиценцата, регистарски број на возилата за кои е издаден извод од лиценцата, видот на превозот што може да се врши со возилото согласно со издадената лиценца, податоци за извршени промени во текот на важење на лиценцата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9083/1
15 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

1540.

Врз основа на член 7 став 3 и член 8 став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ КАКО И ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА АВТОТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ**

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за автотакси превоз на патници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/07), во член 3 став 1 и член 4 став 1 зборот „јавен“ се брише.

Член 2

Членовите 7 и 8 се бришат.

Член 3

Во член 13 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:
„Со барањето од став 2 на овој член превозникот поднесува:

- копија од сообраќајна дозвола за возилото регистрирано на име на фирмата, заверена на нотар;

- важечки сертификат со кој се докажува исполнувањето на техничките и безбедносни стандарди согласно ЕКМТ резолуцијата (заверен од производител или негов овластен дистрибутер) или копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај издадена од станиците за технички преглед на моторните возила;

- доказ дека има потребен број на возачи во редовен работен однос во зависност од бројот на возилата кои ги поседува;

- доколку возилото за кое се бара извод од лиценца, ќе го употребува во меѓународниот патен сообраќај, сертификат на возач за учество во меѓународниот патен сообраќај;

- доколку возилото за кое се бара извод од лиценца, ќе го употребува во меѓународниот патен сообраќај, доказ за располагање со сопствен капитал согласно член 8-а од Законот за превоз во патниот сообраќај“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-9085/1

15 јуни 2010 година
Скопје

Министер за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ**1541.**

Сојузот на синдикатите на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија, на 18.06.2010 година, утврдија пречистен текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

Пречистениот текст на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, ги опфаќа: Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/09) и Усогласувањето на Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/10)

**ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР
ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА
НА СТОПАНСТВОТО
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој Колективен договор се уредуваат и доуредуваат, во согласност со закон и други прописи, правата, обврските и одговорностите на договорните страни кои го склучиле овој договор, а особено склучувањето, содржината и престанокот на договорот за вработување и други прашања од работните односи или во врска со работните односи во стопанството на РМ, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови.

Член 2

Овој колективен договор се применува непосредно и е задолжителен за работодавачите и вработените во приватниот сектор.

Член 3

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, можат да се утврдат и други права и обврски, покрај утврдените со закон и овој колективен договор.

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и поголеми права на работниците од оние утврдени со закон или со овој колективен договор.

1. Забрана на дискриминација**Член 4**

Во случаите на дискриминација, утврдени со закон, кандидатот за вработување или работникот има право да бара надомест на штета согласно со Законот за облигационите односи.

II. ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**Член 5**

Со потпишување на договорот за вработување, се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот.

Член 6

Случаи кога работникот е отсутен од оправдани причини од работа и не може да отпочне со работа на денот определен со договорот за вработување се:

- болест;
- смртен случај на член на потесното семејство;
- елементарна непогода (пожар, поплава и сл);
- други случаи предвидени со колективен договор или договор за вработување.

1. Посебни услови за засновање на работен однос**Член 7**

Посебните услови можат да се предвидат како услов за вработување само ако се неопходни за извршување на работите на одредено работно место.

Како посебни услови за вработување можат да се предвидат, особено: стручната подготовка; посебни знаења и способности за извршување на соодветни работи; работно искуство; посебна здравствена состојба; психофизички и физички способности и други специфични услови, утврдени во колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач или со актот на работодавачот.

III. ОБВРСКИ НА РАБОТНИКОТ**Член 8**

Работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, а е во рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на писмен акт од страна на работодавачот се додека траат причините, но не подолго од два месеци, само во случаи:

- кога треба да се замени отсутен работник;
- кога е зголемен обемот на работата;
- ако на работното место на кое работи е намален обемот на работа;
- на елементарни непогоди кои се случиле или непосредно се закануваат;
- на неопходно завршување на започнат процес, чие прекинување со оглед на природата на технологијата на работата би предизвикало материјални загуби;

- на спречување на расипување на сировини и материјали, односно отстранување на дефекти на опремата и на средствата за работа;

- на завршување на итни и неопходни работи;

- кога тоа е неопходно за отстранување или спречување на последиците во случаите на природна непогода или друга несреќа;

- во други случаи утврдени со колективен договор.

Работникот во сите случаи кога врши друга работа која не е предвидена со договорот за вработување, има право на еднаква плата каква што примал на своето работно место, односно, плата која за него е поповолна.

IV. ПРОБНА РАБОТА, ПРИПРАВНИЧКИ И ВОЛОНТЕРСКИ СТАЖ**Член 9**

При склучувањето на договорот за вработување, работникот и работодавачот можат да договорат пробна работа.

Траењето на пробната работа за одредени работни задачи изнесува:

- за работи од I до III група сложеност, до два месеци,
- за работи од IV до V група сложеност, до четири месеци,
- за работи од VI до IX група сложеност, до шест месеци.

Начинот на спроведувањето и оценувањето на пробната работа го утврдува работодавачот.

Член 10

Начинот на организирањето и спроведувањето на приправничкиот стаж се уредува со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, доколку со друг закон не е поинаку решено.

Член 11

Со договорот за волонтерски стаж може да се утврди правото на волонтерот на надомест на трошоци за превоз и исхрана.

V. ОТКАЖУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**1. Откажување на договорот за вработување со отказ од страна на работодавачот****1.1 Откажување на договор за вработување од лични причини и причини на вина****Член 12**

Со колективен договор на ниво на дејност се уредуваат случаите на однесување, на недостаток на знаење или можности, неисполнување на посебните услови определени со Закон како и кршењето на работните ред и дисциплина и неисполнувањето на работните обврски од страна на работникот кои доведуваат до откажување на договорот за вработување.

1.2 Откажување на договорот за вработување поради, економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини - деловни причини**Член 13**

Критериумите за структурата на работниците на кои им престанува работниот однос кај работодавачот поради економски, организациони, технолошки, структурни или слични причини - деловни причини, се утврдуваат со колективен договор на ниво на работодавач.

2. Откажување на договорот за вработување од страна на работникот

Член 14

Работникот во случај на отказ согласно член 100 од Законот за работните односи има право на испратнина во висина утврдена согласно член 97 од Законот за работните односи, како и на обештетување најмалку во висина на изгубената нето плата на работникот за време на отказниот рок.

VI. ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

1. Плата

Член 15

Работникот има право на заработувачка - плата, согласно со закон, колективен договор и договор за вработување.

Платата на работникот за работа со полно работно време и нормален учинок не може да биде пониска од најниската плата утврдена со колективен договор на ниво на гранка односно оддел.

Платата е составена од:

- основна плата;
- дел од плата за работна успешност, и
- додатоци.

1.1. Основна плата

Член 16

Основната плата се определува врз основа на барањата на работното место (стручна подготовка, стекнати вештини, сложеноста и одговорноста на работното место), а се утврдува така што износот на најниската плата се множи со коефициентот на степенот на сложеност на одделна група на работи на која припаѓа работното место на кое работникот работи согласно договорот за вработување.

Најниската плата за одделни степени на сложеност на работи и работни задачи претставува основна плата.

Член 17

Најниската плата за најнизок степен на сложеност се утврдува со колективните договори на гранка односно оддел.

Најниската плата ја утврдуваат и објавуваат потписниците на колективните договори на ниво на гранка односно оддел, најмалку еднаш годишно.

При утврдување на најниска плата ќе се поаѓа особено од: трошоците на живот; економските можности; општото ниво на платите на дејноста; нивото на продуктивноста, економичноста и рентабилноста; социјалните давања и други економски и социјални фактори.

Најниската плата ќе се усогласува со кумулативно-то движење на трошоците на живот во однос на декември од претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика со важност на почетокот на периодот.

Најниската плата за најнизок степен на сложеност ја објавуваат потписниците на Договорот по секое усогласување.

Член 18

Работодавачот кај кого настанале потешкотии во работењето, врз основа на изготвената програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми врз основа на согласност од синдикатот може да утврди отстапување од најниската плата, со тоа што намалувањето на најниската плата не може да изнесува повеќе од 20% и не може да трае подолго од 6 месеци.

Со колективен договор на дејност, можат да се утврдат и други објективни околности кои битно ги нарушуваат тековите на репродукцијата, со што отстапувањето може да биде и поголемо од утврденото во ставот 1 на овој член.

Работодавачот е должен на работниците да им изврши исплата на разликата меѓу најниската плата за одделни степени на сложеност и помалку исплатената плата во смисла на ставовите 1 и 2 на овој член, во рок од 6 месеци по надминувањето на тешкотиите.

Член 19

Работите, односно работните места се групираат во групи на сложеност, како што следува:

Група	Степен на сложеност
I - Едноставни, повторливи и разновидни работи....	1,00
II - Помалку сложени, повторливи и разновидни работи.....	1,20
III - Сложени, разновидни, повторливи и со повремени појава на нови работи.....	1,30
IV - Посложени, разновидни работи за кои е потребна самостојност и иницијативност.....	1,50
V - Посложени, разновидни работи за кои е потребна голема самостојност и иницијативност....	1,70
VI - Значајно сложени работи кои бараат самостојност и иницијативност	1,90
VII - Мошне сложени работи кои бараат голема самостојност, креативност и иницијативност.....	2,30
VIII - Мошне сложени работи кои бараат голема самостојност, креативност, иницијативност и специјализираност.....	2,70
IX - Најсложени, специјализирани, креативни и самостојни работи.....	3,00

Член 20

Со колективен договор на ниво гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и други групи на повисоки степени на сложеност за типични работни места.

Со колективен договор или со акт на работодавачот се врши распоредување на работите во поделни степени на сложеност.

1.2. Дел од плата за работна успешност

Член 21

Критериуми и мерила за утврдување на работната успешност се: домаќински однос; обем; квалитет; креативност и инвентивност, остварена продуктивност, економичност; заштеди во процесот на работење; ефикасност и користење на средствата за работа и работното време и други утврдени со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Работната успешност се мери, односно проценува за поединци или групи на работници според однапред утврдени критериуми и мерила со кои работникот се запознава пред да почне да работи.

Резултатите од работењето на работникот ги утврдува, односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Доколку работникот не ги достигнува работните резултати од причини што не зависат од работникот, (немање на струја и други енергенсии, дефект на машините и немање на сировини или други објективни причини утврдени со колективен договор на ниво на работодавач), има право на основната плата.

Член 22

Во случај кога 50% од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот може да покрене иницијатива за нивно преиспитување.

1.3. Додатоци**Член 23**

Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за определено работно место, а особено:

- Работни задачи во чие извршување работникот е изложен на неповолните влијанија на околината (чад, саѓе, топол пепел, прашина, влага, високи, односно ниски температури, бучава, блескава вештачка светлина, работа во темни простории или во простории со несоодветно обоено светло);

- При работни задачи во кои согласно прописите работникот употребува заштитни средства како што се: заштитни чевли, гас маски, маски против прав, уреди за доведување свеж воздух или други заштитни средства;

- Работи при кои работникот е изложен на посебни опасности (пожар, вода, експлозија);

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места и износот на зголемувањето по тој основ не зависи од висината на платата на работникот, туку се утврдува во единствен износ за сите работници што работат во тие потешки услови на работа.

Со колективен договор на ниво на работодавач, со методологија, се вреднуваат потешките услови за работа од нормалните за одделни работни места.

Член 24

Основната плата на работникот се зголемува по час најмалку за:

- прекувремена работа 35%
- работа ноќе..... 35%
- работа во три смени 5%
- работа во ден на неделен одмор.. 50%

За работа во денови на празници и неработни денови утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Додатоците, меѓусебно не се исклучуваат.

Правото на зголемен надоместок по основ на работа во три смени работникот го остварува само за ефективно проведено работно време во смени.

Член 25

Основната плата на работникот се зголемува за 0,5% за секоја година работен стаж.

Член 26

Работодавачот може, доколку не организирал храна за време на работа или нема организиран превоз до и од работното место, на работниците да им ја зголеми платата во висина што ќе ја определи во договор со синдикатот.

2. Дел за деловна успешност**Член 27**

На работникот може да му се исплати и дел по основ на деловна успешност на работодавачот.

3. Надоместоци на плата**Член 28**

Работодавачот на работникот му исплатува надомест на плата за:

- боледување - за време на привремена неспособност за работа;
- годишен одмор;
- платен вонреден одмор;
- време на прекин на работниот процес од причини од страна на работодавачот;
- празници и неработни денови утврдени со закон или друг пропис;
- од работа слободни денови;
- дообразование, стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно со потребите на работодавачот;
- синдикално образование во договор со работодавачот;
- време на отказан рок;
- и други случаи утврдени со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Во случаите од претходниот став на работникот, му припаѓа надомест на плата во висина од неговата просечна плата од последните 12 месеци, доколку со закон поинаку не е определено.

Доколку работникот во тој период не примал плата му припаѓа надомест во висина на најниската плата.

Член 29

Работникот има право на надомест по основ на придонес од иновации, рационализации и други видови творештва, за потребите на работодавачот, кој се утврдува со договор склучен меѓу работникот и работодавачот.

Член 30

За време на приправничкиот стаж, на работникот му припаѓа плата најмалку 70% од најниската плата за одделен степен на сложеност предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 31

За време на временна неспособност за работа до 7 дена, работникот има право на надомест на плата во висина од 70% ; до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето од 80% и над 15 дена за сите денови од 90% од основица утврдена со Закон.

Член 32

Надоместокот на плата на работникот за време на прекин на работниот процес од деловни причини изнесува 70% од неговата плата за период до 3 месеци во тековната година.

Член 33

Инвалид на трудот остварува посебна заштита и права во согласност со прописите за пензиско-инвалидско осигурување, колективниот договор на ниво дејност и на ниво на работодавач.

Член 34

За време на штрајк кој е организиран заради повредени права на работниците уредени со закон, колективен договор и со договорот за вработување: три неисплатени плати; неплатени придонеси и надоместоци; непотпишување на колективен договор и необезбедени услови за работа, работодавачот на работникот му исплатува надоместок на плата во висина од 60% од основната плата на работникот за време од 5 работни дена.

Работникот ќе се стекне со право на надомест од плата само во случај ако легитимноста на штрајкот е во согласност со актот на соодветниот синдикат, односно ако добие легитимност од соодветниот синдикат.

4. Надоместување на трошоците поврзани со работата

Член 35

Работникот има право на надомест на трошоците поврзани со работа, утврдени со закон и колективен договор и тоа:

- дневници за службени патувања во земјата во висина од 8% од основницата;

- дневници за службени патувања во странство согласно Уредбата за издатоците за службен пат и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци;

- теренски додаток во зависност од обезбедените услови за работа на терен (сместување, исхрана и сл.), во висина утврдена со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач;

- надомест за одвоен живот од семејството, во висина утврдена со колективен договор на ниво на дејност, односно на ниво на работодавач, но не помалку од 60% од основницата;

- надоместокот за одвоен живот се исплатува кога работникот е распореден, односно упатен на работа надвор од седиштето на фирмата или надвор од местото на постојаното живеалиште;

- надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за потреби на работодавачот во висина од 30% од цената на литар гориво што го корисити автомобилот за секој изминат километар;

- надомест на трошоците при селидба за потребите на работодавачот, во висина на стварните трошоци;

- со колективен договор на ниво на дејност се утврдува висината на регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок;

Покрај надоместоците од став 1 на овој член согласно колективен договор, се исплатува надоместок и:

- во случај на смрт на работник на неговото семејство се исплатува надоместок во висина од три основници;

- во случај на смрт на член на семејното домаќинство на работникот му се исплатува надоместок во висина од 2 основници;

- во случај напотешки последици од елементарни непогоди најмалку во висина од една основница;

- за непрекинато боледување подолго од 6 месеци поради повреда на работа или професионално заболување во висина на основницата;

- за јубилејна награда во висина на основницата - за најмалку 10 години работа кај ист работодавач.

- при заминување во пензија најмалку двократен износ од основницата.

Основницата за пресметување на надоместоците на работниците преставува просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци.

Работодавачот на свој трошок на работниците може да им организира превоз до и од работното место, како и исхрана за време на работа. Трошоците за исхрана може да изнесуваат најмногу до 20% од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година, а трошоците за превоз во висина на стварните трошоци во јавниот сообраќај.

На работникот му се исплатуваат и други на надоместоци согласно колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

VII. РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 36

Почетокот, распоредот и завршетокот на работното време, го утврдува работодавачот, односно работниот орган во согласност со закон, акт на органот од државната управа од соодветната област, колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Со колективен договор на ниво на работодавач се утврдуваат исклучително тешките услови на работното место според кои работното време пократко од 40 часа неделно, ќе се смета за полно работно време, но не пократко од 36 часа неделно.

За работните места кај кои постои поголема опасност од повреди или здравствени оштетувања, со колективен договор на ниво на работодавач, полното работно време може да трае помалку од 36 часа неделно.

Член 37

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се утврдуваат случаите во кои работникот е должен на барање на работодавачот да врши работи преку полното работно време (прекувремена работа).

VIII. ПАУЗИ И ОДМОРИ

1. Можности на поинакво уредување на работното време со колективен договор

Член 38

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач, се определува временското ограничување на работните обврски на работникот кој работи ноќе и во просечно минимално траење на дневниот и неделниот одмор во случај на сменско работење.

1.1. Привремен принуден одмор

Член 39

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач се уредуваат причините, условите и постапката за воведување на привремен принуден одмор.

3. Определување на траењето на годишниот одмор

Член 40

Работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 20 до 26 работни дена.

Траењето на годишниот одмор на работникот се определува врз основа на:

1. времето поминато во работен однос;
2. сложеноста на работите на работното место;
3. условите за работа;
4. здравствената состојба на работникот;
5. работник помлад од 18 години;

Доколку работникот го надминува максимумот по основ на критериумите во овој член има право на годишен одмор само до 26 работни дена.

Должината на годишниот одмор, стекната по ставот 2, точките 4 и 5 од овој член, може да изнесува и повеќе од 26 работни дена.

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач можат да се утврдат и други критериуми со кои ќе се определува должината на траењето на годишниот одмор.

Член 41

Со колективен договор на ниво на гранка односно оддел се определува траењето на годишниот одмор над 26 работни дена, за работниците кои работат во исклучително тешки услови за работа.

4. Платен одмор

Член 42

Работникот има право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на годината во следните случаи:

- за склучување на брак..... 3 дена
- за склучување брак на дете..... 2 дена
- за раѓање или посвојување дете..... 2 дена
- за смрт на сопругник или дете..... 5 дена
- за смрт на родител, брат, сестра..... 2 дена
- за смрт на родител на сопругник..... 2 дена
- за смрт на дедо или баба..... 1 ден
- за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот до..... 3 дена
- за елементарни непогоди до..... 3 дена

Во случаите од став 1, отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на траењето на основот врз основа на кој се остварува, без оглед на барање то на процесот на работа.

Член 43

Работникот може да отсуствува од работа без надомест на плата и придонеси од плата, најдолго 3 месеци, во следните случаи:

- за неа на член на семејство;
- за изградба или поправка на кука, односно стан;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл.;
- за лечење за своја сметка;
- во други случаи утврдени во колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Одлука за отсуство од став 1 на овој член, донесува работодавачот или лицето кое тој ќе го определи во согласност со потребите на процесот на работата.

IX. НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

Член 44

Со колективен договор на ниво на работодавач, се определуваат случаи на штетни дејствија на работникот за кои се утврдува висината на паушалното обезштетување, како и начинот и условите за намалување или простување на плаќањето на обезштетувањето.

X. МИРНО РЕШАВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИТЕ РАБОТНИ СПОРОВИ

Член 45

Индивидуален работен спор претставува спор во врска со остварувањето на правата на работникот утврдени со Закон, колективен договор и договорот за вработување.

Колективни работни спорови се спорови во врска со склучувањето, измената, дополнувањето и примена на колективниот договор, остварување на правото на синдикално организирање и штрајк.

Член 46

Споровите кои не можат да се решат со меѓусебно спогодување, можат да се решат по пат на помирување или по пат на арбитража.

Помирувањето е процес во кој независна, трета страна, определена од страните во спорот, им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Арбитража е решавање на спор од страна на трета страна која ја определиле страните во спорот и која одлучува за спорот.

Член 47

Лицата помирувачи, односно арбитри, страните во спорот ги бираат од Листата на помирувачи, односно арбитри, што ја утврдуваат самите.

Страните во спорот заеднички го определуваат треттиот член во постапката за помирување односно арбитража.

1. Постапка за помирување (мировен совет)

Член 48

Индивидуалните и колективните работни спорови можат да се решаваат по пат на мирене и пред посебен Мировен совет.

Постапката за помирување започнува со предлог од било која страна, најдоцна во рок од 5 дена од настанувањето на спорот, во кој предлагачот на помирувањето ја изнесува содржината на спорниот однос.

По добивањето на предлогот, другата страна е должна да одговори во рок од 3 дена.

Страните во спорот, во Мировниот совет предлагаат свој член, а заеднички го определуваат треттиот член на Мировниот совет од Листата на помирувачи.

Помирувачот раководи со Мировниот совет и им помага на страните во спорот во изнаоѓање на решение за спорот.

Во случај, другата страна да не одговори на предлогот, не именува член за Мировниот совет, не се избере помирувач или не се постигне спогодба за решавање на спорот, постапката за помирување се запира.

Член 49

Постапката за помирување, страните во спорот се должни да ја завршат во рок од 15 дена, од поднесувањето на предлогот за постапка за помирување.

Спогодбата што ќе се постигне во постапката за помирување, мора да биде во писмена форма и истата е задолжителна за страните во спорот.

Член 50

Со колективен договор на ниво на работодавач, може да се доуреди формирањето на посебен мировен совет и постапката на решавање на индивидуален или колективен работен спор.

2. Постапка пред арбитража

Член 51

Во случај на колективен работен спор, било која од страните во спорот, може да поднесе предлог за постапка пред арбитража во рок од 8 дена од денот на настанувањето на спорот, односно од денот на запирањето на постапката за помирување.

Арбитража може да врши еден или повеќе арбитри. Страните во спорот, заеднички го избираат арбитрот или арбитрите од Листата на арбитри.

Арбитерот е должен да закаже расправа во рок од 5 дена од приемот на предлогот.

На расправата се повикуваат овластени претставници на страните во спорот.

Одлуката на арбитерот е конечна и извршна за страните во спорот.

Постапката пред арбитража завршува во рок од 15 дена од денот на настанувањето на спорот.

XI. ИНФОРМИРАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 52

Работодавачот најмалку еднаш годишно или по потреба, обезбедува информирање на работниците за прашања кои се од значење за нивната економска и социјална положба.

Информирањето се врши на начин соодветен на информацијата што треба да се пренесе и може да се однесува за сите или за одредена група вработени.

Информирањето може да биде: писмено или усно, преку овластен претставник.

XII. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 53

Програмата, времетраењето, правата и обврските на договорните страни во однос на образованието, дошколоувањето и оспособувањето на работниците во врска со потребите на работодавачот, се уредуваат со колективен договор, односно акт на работодавачот.

XIII. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ

Член 54

Работодавачот е должен да создаде услови за извршување на активностите на Синдикатот во врска со заштитата на правата на работниците од работниот однос, утврдени со закон и колективен договор.

Активноста на Синдикатот во согласност со став 1 од овој член, не може да се спречи со акт на работодавачот.

Член 55

На барање на Синдикатот, работодавачот доставува податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците) и ги разгледува мислењата и предлозите на Синдикатот во постапката на донесување одлуки и решенија, што имаат битно влијание врз материјалната и социјалната положба, односно во остварувањето на правата на работниците.

На синдикалниот претставник му се овозможува непречено комуницирање со работодавачот или од него овластено лице и со сите работници во претпријатието, кога тоа е неопходно за остварување на функцијата на Синдикатот.

На овластениот синдикален претставник кој не е вработен кај работодавачот, мора да му се овозможи непречена комуникација и синдикална активност од страна на работодавачот.

Член 56

Работодавачот ја пресметува и уплатува синдикалната членарина од нето платата на работникот согласно Одлуката на Синдикатот.

Работодавачот обезбедува стручни, административни и технички услови за работа и остварување на функциите на Синдикатот.

Член 57

Синдикалниот претставник има посебна заштита и не може да биде повикан на одговорност ниту доведен во неповолна положба, вклучувајќи го и престанокот на неговиот работен однос, освен во случај на извршување на кривично дело или предизвикување на поголема материјална штета кај работодавачот.

Како синдикален претставник, се сметаат и функционерите во синдикатот, кои се вработени кај работодавачот, а својата функција ја извршуваат волонтерски.

Посебната заштита на синдикалниот претставник трае за време на неговиот мандат и две години потоа.

Член 58

Синдикалниот претставник не може:

- да биде упатен на привремен принуден одмор;
- да биде распореден на друго работно место без негова согласност;
- да му престане работниот однос од деловни причини.

Член 59

Со одлука на Синдикатот, се утврдува бројот на синдикалните претставници кои уживаат заштита, а тоа се: членовите на извршните одбори во основните организации и бираните претставници во повисоките органи на синдикатот.

Член 60

Работодавачот е должен на синдикалниот претставник да му овозможи платено отсуство од работа заради ефикасно вршење на функциите на Синдикатот и синдикалното образование и оспособување.

Начинот, времето и условите на ослободување од работа на синдикалниот претставник, се уредуваат со колективен договор на ниво на гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Член 61

Член на Синдикатот кој е избран, односно именуван во органите на Синдикатот, чие вршење на функцијата бара привремено да престане да работи кај работодавачот, има право, по престанување на функцијата што ја вршел, во рок од 5 дена, да се врати кај работодавачот на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка, за што се склучува посебен договор со работодавачот.

XIV. ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 62

Кога работникот поднел барање до работодавачот за отстранување на прекршувањето на некое негово право утврдено со закон, колективен договор и договор за вработување, или за остварување на истото, работодавачот е должен да соработува со синдикалните претставници за спогодбено решавање на настанатиот спор.

Член 63

Работникот има право да присуствува во постапката пред органот кој одлучува за поднесеното барање во втор степен и притоа да биде застапуван од Синдикатот.

Работникот кој отсуствува од работа заради присуство во постапката кај органот од ставот 1 на овој член, се смета како да бил на работа и по тој основ не може да му се намалува платата.

XV. ИЗМЕНУВАЊЕ, ДОПОЛНУВАЊЕ, ТОЛКУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

1. Изменување и дополнување на колективниот договор

Член 64

Секој учесник може да предложи изменување и дополнување на овој колективен договор.

Предлогот за изменување и дополнување на овој колективен договор во писмена форма се доставува до другиот учесник кој е должен да се изјасни во рок од 30 дена.

Во случај ако другиот учесник не го прифати или не се изјасни по предлогот во рокот од ставот 2 на овој член, учесникот - предлагачот може да започне постапка за усогласување.

Член 65

Постапката за усогласување започнува на барање на еден од учесниците на колективниот договор и треба да заврши во рок од 60 дена од поднесувањето на барањето.

Во рок од 10 дена од поднесувањето на барањето за усогласување се формира Комисија за усогласување.

Секој од учесниците именува по два члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата договорно избираат претседател.

Секое усогласување што учесниците ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со усогласените ставови, учесниците задолжително пристапуваат кон изменување и дополнување на колективниот договор.

2. Следење на примената на колективниот договор

Член 66

За следење на примената на овој колективен договор, учесниците формираат Комисија.

Секој од учесниците на овој колективен договор, именува по 3 члена во Комисијата од ставот 1 на овој член, во рок од 30 дена од склучувањето на овој колективен договор.

3. Толкување на колективниот договор

Член 67

Комисијата од членот 66 на овој колективен договор дава толкување на одредбите на овој колективен договор.

XVI ПОСТАПКА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР

Член 68

Овој колективен договор може да се откаже три месеци пред истекот на неговата важност.

Откажувањето на овој колективен договор се врши во писмена форма, при што се образложуваат причините за откажувањето.

Другата страна, на предлогот за откажување на колективниот договор, е должна да одговори или да ја започне постапката за преговори, најдоцна во рок од 15 дена, од денот на приемот на поднесениот отказ.

Член 69

Доколку во рокот од членот 67 ставот 3 страната не се произнесе, се продолжува важноста на колективниот договор, најдолго 3 месеци од денот на приемот на писмениот отказ.

XVII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Овој Колективен договор се склучува за време од две години.

Важењето на овој колективен договор, се продолжува доколку страните склучат Спогодба најдоцна 30 дена пред истекот на важењето на колективниот договор.

Член 71

Овој колективен договор и сите негови измени и дополнувања, како и неговото откажување се доставуваат за регистрација до Министерството за труд и социјална политика, пред нивното објавување во „Службен весник на РМ“.

Член 72

Овој колективен договор стапува во сила со денот на склучувањето, а ќе се применува од денот на неговото објавување во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-1/2
23 јуни 2010 година
Скопје

Организација на работодавачите на Македонија
Претседател,
м-р Димитар Стојановски, с.р.

Бр. 0306-223
23 јуни 2010 година
Скопје

Сојуз на синдикатите на Македонија
В.д. Претседател,
м-р Живко Митревски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

